

ЗА НЕСРЕЌАТА НА КИНГЕРОТ ЌЕ ИСТРАЖУВААТ АМЕРИКАНСКИ АДВОКАТИ

На веб-страницата на американската фирма "Лиф Кабрасер Хајман и Бернштајн ЛЛП" (една од најголемите фирми која застапува клиенти во правни процеси поврзани со авијацијата), е објавено дека американска



адвокатска фирма ги застапува семејствата на неколку жртви во несреќата на владиниот авион на 26 февруари 2004 година, во која загинаа претседателот Борис Трајковски, осуммина членови на делегацијата и пилотите. На сајтот не е објавено

кои семејства одлучиле да дојдат до вистината за несреќата со американска правна помош.

Правниот тим на оваа фирма ги застапува клиентите во судски процеси кои се водат каде било во светот, без адвокатски надоместок ако процесот не се добие.

За авионската несреќа на претседателовиот авион, Основното јавно обвинителство во Скопје одлучи дека се должи на пропусти на екипажот, сторени во процедурата на приоѓање на аеродромот "Мостар" во услови на густа магла и облачност.

ЛЕКОВИ САМО СО РЕЦЕПТИ



Од идниот месец аптеките не ќе смеат да издаваат лекови без рецепт. Правилото ќе важи и за државните и за приватните аптеки. Неважно дали станува збор за "бесплатните" лекови, кои се на товар на државата, или препаратот оди на приватно, фармацевтот ќе може да го издаде само доколку пациентот има лекарска белешка. Иако оваа обврска и досега, според Националната стратегија за лекови и законската регулатива, требаше да се почитува, сепак со години наназад лековите се издаваат без рецепт. Но, староновата одлука повторно ќе се активира и поради воведувањето рецепти во три бои, кои ќе се разликуваат во зависност од тоа кој ги издал и дали се со партиципација или се купени од свој џеб.

Со сините рецепти, кои ќе ги препишува матичниот лекар, и зелените, кои ќе ги потпишуваат само специјалисти или супспецијалисти, ќе се добиваат лекови кои се на товар на државата, додека оние медикаменти кои пациентите ги плаќаат од свој џеб ќе се издаваат со бела лекарска белешка.

МОНИТОРИРАЊЕ И НА ИЗБОРНИТЕ ПАРТИСКИ ШТАБОВИ

Амбасадорот на ЕУ во Македонија, Ерван Фуере, на Економскиот факултет во Скопје, на конференцијата "Европски зимски универзитет 2006", истакна дека мониторирањето на претстојните парламентарни избори во земјава ќе ги опфати и изборните партиски штабови, и дека тоа е дел од напорите за спроведување фер и демократски избори.



Тој изјави дека ЕУ и меѓународните партнери, особено ОБСЕ, кои се главни институции за мониторирање на изборите, процениле дека следните избори ќе бидат клучни и оти земјата треба да покаже дека има капацитети и определба да обезбеди одржување избори според европските стандарди, со цел да се елиминираат сите нередовности кои беа забележани минатиот пат.

Фуере најави внимателно и детаљно набљудување на подготвителната фаза на претстојните избори, на напорите кои ги презема секоја политичка партија за да ја привлече јавноста, политичките лидери и локалната самоуправа.

ВИЗНО ОЛЕСНУВАЊЕ САМО ЗА ДРЖАВИ СО ЕВРОПСКИ ПАСОШИ

Од дводневниот состанок во Виена на министрите за правда и внатрешни работи на земјите-членки и кандидати за членство во ЕУ, на кој прв пат се најде и Македонија со министрите Мери Младеновска-Ѓорѓиевска и Љубомир Михајловски, најинтересен заклучок за нас бил дека ако



ги исполниме стандардите и барањата со кои ќе ѝ помогне на Европа да си го зачува редот, дури тогаш визниот режим за македонските граѓани може да биде олеснет. Според шефот на кабинетот на Михајловски, Горан Павловски, во глобалната дискусија која се однесуваше за сите претставници на состанокот, јасно било кажано дека визниот режим кон државите-кандидати за ЕУ, кај кои сè уште постои, може да биде олеснет само ако до крајот на 2006 година граничните премини целосно се компјутеризираат и се поврзат во мрежа. Натаму, за визно олеснување ќе се размислува само за држави со европски пасоши и за држави кои склучиле што е можно поголем број договори за реадмисија.

ИЗЛОЖБА "ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НОВА ГРАДБА 1927/2002"



Во музејот на современа уметност од 19 јануари до 25 февруари 2006 година ќе биде отворена изложбата "Интернационална нова градба 1927/2002".

Изложбата е посветена на појавата на модерната архитектура на почетокот на 20-тите години на дваесеттиот век преку современите градби во Европа и Америка.

Претставените 105 проекти од страна на 66 архитекти или групи, како

Mies van der Rohe, Le Corbusier, J.J.P Oud, Hans Scharoun, Walter Gropius и Frank Lloyd Wright покажуваат нова форма на искажување, нови стилови и нови просторни концепции, во целокупната архитектура.

"ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА ВО АВСТРАЛИЈА"

По повод манифестацијата "Денови на македонската култура во Австралија" во градот Волонгонг, од 13 јануари 2006 година гостува светски познатата збирка на теракотни икони од Виничко Кале - Веница. Изложбата е насловена "Македонски христијански корени" и е проследена со посебен каталог. Автор на изложбата и каталогот е археологот Цоне Крстевски, кустос советник во Музејот на Македонија.

На отворањето на изложбата, со пригоден говор, на присутните им се обрати директорот на НУ Музеј на Македонија, Гордан Николов, како и директорот на Галеријата на град Волонгонг, Питер О'Нил. По Волонгонг, изложбата ќе биде презентирана и во градот Мелбурн, а ќе следуваат и натамошни презентации на ова исклучително археолошко културно богатство.

На изложбата се презентирани 25 теракотни икони, кои се поделени во четири циклуси: Старозаветни теми, Давидови псалми, Христови теми и Претстави на светители. Поточно се претставени 12 мотиви од познатата колекција на Виничките теракоти. Како што е познато, целата колекција брои повеќе од 50 цели и 100 фрагменти, кои потекнуваат од VI и од VII век. Експонатите ги дополнува и илустративен материјал, односно фотографии од ископувањата на археолошкиот локалитет Виничко Кале во изминатите 20 години.

Оваа изложба досега е презентирана во повеќе од 25 европски метрополи, како Москва, Минхен, Париз, Рим, Лисабон, Анкара, Варшава и многу други. За ова исклучително движно наследство, во домашната и во странската културна јавност, постои мислење дека претставува најрепрезентативен културен производ, покрај иконите и фреските од нашите древни цркви и манастири.

МАКЕДОНСКИ СРЕДБИ ВО ДУХОТ НА ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ

Во организација на Културниот центар "Скрб и утеха", на 24 и 25 февруари 2006 година ќе се случат "Дионисови чествувања - Мину Угриновска", во кино-салата на Младинскиот културен центар во Скопје, со почеток во 20 часот. Семакедонски средби на театар, книги, беседи, фолклор, сликарство, копаничарство и филм. Средби на македонската култура од Македонија, како и на македонската култура во соседните земји од Голо Брдо, Преспа, Гора, Пирин, Родопите, Егеј, како и гостување на Македонците со својата култура од Романија и од Турција. Да го урнеме последниот европски македонски ѕид, не со омраза и убивања туку со слободна македонска култура. Слобода за европската и слобода за македонската култура. Европа без граници - Македонија без граници. Дојдете да ги видите и доживеете возобновените свети македонски слави и прослави, култните - Дионисови чествувања...



ВЕВЧАНСКАТА ЦЕРЕМОНИЈА ЗАВРШИ НА ВЕВЧАНСКИТЕ ИЗВОРИ



Според старата традиција, цела ноќ спроти Василица па сè до утрото, маскираните вевчански василичари оделе од кука до кука, посетувајќи го секое смејство во Вевчани, каде што биле дарувани од домаќините, а церемонијата завршила на Вевчанските извори.

Новата година, според стариот календар, вевчанци ја пречекуваат со масовен карневал кој, според нив, е стар 1.400 години. Се темели на пагански елементи со еротска содржина, но секогаш има и групни маски со политички пораки.

На големата карневалска сцена на отворено годинава профилуваат падобранците со македонските политичари, колите со магарина за влез во ЕУ, македонската фаланга и други војски, специјалистите за птичји грип.

На Вевчанскиот карневал заедно со македонските министри присуствувал и претставникот на ЕУ во Македонија, Иреџот Ерван Фуере. По карневалот домаќините го однеле на традиционална македонска трпеза во ресторанот "Домаќинска куќа" во Вевчани, каде што вевчанци му испеале многу песни како наши, така и странски. На трpezата со Фуере, како домаќин бил министерот за одбрана Јован Манасиевски со сопругата, локалните вевчански политичари и организаторите на карневалот.